



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Кеј Димитар Влахов бб 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-881

А бр.513/14

Скопје, 01.10.2014 година

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 4/2014
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ
Набавка на информатичка и друг вид на опрема за потребите на Јавното обвинителство
на Република Македонија

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА
И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА
критериум за доделување на договорот: најниска цена

Скопје, Октомври, 2014 година



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Кеј Димитар Влахов бб 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-881

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Јавното обвинителство на Република Македонија со адреса на Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје телефон за контакт 3298288, факс 3219881, електронска пошта jorm@jorm.org.mk, има потреба од **набавка на информатичка и друг вид на опрема**, согласно со спецификација, која е составен дел на тендерската документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка, која ќе заврши со спроведување на електронска аукција, како последна фаза во отворената постапка, во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки за што објави оглас број 4/2014.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 10.11.2014 во 10,00 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, модел на договор/ и образец на понудата.

Отворањето на понудите ќе биде јавно, и ќе се изврши на 10.11.2014 во 10,00 часот во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје
01.10.2014 година

Овластено лице
Марко Зврлевски

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на набавката од друга страна, а чиј предмет е испорака на стоките кои претставуваат предмет на договорот;
- „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки;
- „Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;
- „Електронска аукција“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
- „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;
- „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;

- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;
- „Одговорно лице“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;
- „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува.

1.2 Договорен орган

1.2.1. Јавно обвинителство на Република Македонија, со адреса на Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје, телефон за контакт 3298288, факс 3219881, електронска пошта jorm@jorm.org.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Митко Митревски, телефон 3298288, факс 3219881, електронска пошта jorm@jorm.org.mk

1.3 Предмет на договорот за јавна набавка

1.3.1 Предмет на договорот е **набавка на информатичка и друг вид на опрема за потребите на Јавното обвинителство на Република Македонија**, согласно со спецификација, која е составен дел на тендерската документација.

1.3.2 Предметот на договорот е делив. Понудувачот во својата понуда може да опфати само еден дел од предметот на набавката, повеќе делови или пак да даде понуда за сите делови од предметот на набавката.

1.3.3 Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка и бараните количини е даден во техничките спецификации кои се составен дел на тендерската документација.

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка

1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката. Критериум за доделување на договорот е економски најповолна понуда.

1.4.2 Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Регистрацијата

во ЕСЈН е бесплатна. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, односно првично поднесените цени на секој од квалификуваните понудувачи. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Договорниот орган ќе испрати поединечно известување до секој економски оператор дали е квалификуван за учество на електронска аукција.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.5.1 Оваа постапка ќе се додели со примена на оглас за доделување на договор за јавна набавка, кој ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

1.6 Применливи прописи

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, сите негови измени и дополнувања и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа и *други прописи кои се релевантни за предметот на договорот*. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа)

1.7 Извор на средства

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка се обезбедени од буџетот на Јавно Обвинителство на Република Македонија за 2014 година.

1.8 Право на учество

1.8.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка и кое подигнало тендерска документација од договорниот орган.

1.8.2 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.8.3 Групата на понудувачи треба да назначи претставник што ќе има овластување да ги извршува сите деловни активности за и во име на која било страна и на сите страни од групата на понудувачи во текот на постапката за доделување на договор за јавна набавка и во текот на извршувањето на договорот, во случај истата да биде избрана за носител на набавката.

1.8.4 Во случај на понуда од група на понудувачи, претставникот на групата со својата понуда треба да достави и писмено овластување потпишано од сите членови на групата на понудувачи со кое тие го овластуваат претставникот да поднесе понуда и да ги презема сите права и обврски во нивно име и за нивна сметка. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

1.8.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.7 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

1.8.8 Понудувачот е должен во својата понуда да ги наведе деловите на понудата кои ќе ги отстапи на извршување на подизведувачи.

1.8.9 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.9 Трошоци за поднесување на понуда

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка

1.10 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка

1.10.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена.

1.10.2 За елементот цена се утврдени вкупно 100 бодови. Заради евалуација цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата која има најниска понудена цена. Бодовите за елементот цена кај другите понуди ќе се доделат според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{најниска цена (без ДДВ)} \cdot \text{максимален број бодови}}{\text{Цена (без ДДВ)}}$$

НАПОМЕНА: Со оглед на тоа дека во конкретниот случај критериумот најниска цена е составен од повеќе елементи, односно претставува збир на цените на секој елемент поединечно, намалувањето на вкупната понудена цена во текот на електронската аукција ќе значи пропорционално процентуално намалување на понудените цени за секој елемент.

1.10.3 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

1.11 Спречување на судир на интереси

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.12 Начин на комуникација

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во писмена форма. Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Документите, освен понудата, се испраќаат:

- по пошта, или
- со електронски средства.

1.12.4 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.7 од Инструкциите за понудувачите.

1.12 Информации од доверлив карактер

1.12.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација, и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.12.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.12.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

2.1. Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиска состојба ,
- техничката или професионалната способност.

2.1.2 Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена од економскиот оператор со печат и со потпис на одговорното лице, со назнака “Верно на оригиналот“.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата може да побара економските оператори да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација.

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган.

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.2 Лична состојба

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- кому му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не го доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.3 Способност за вршење на професионална дејност

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. ДРД Образец

2.4 Економска и финансиска состојба

2.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови

- Позитивен извештај за билансот на состојбата за последните три години, заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за

билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;

2.4.2 Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил обртот од потточка 2.4.1 во годините за кои постојат податоци.

2.4.3 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од потточка 2.4.1 или 2.4.2 со доставување на :

- Позитивен извештај за билансот на состојбата за последните три години, заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;

2.4.4 Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган

2.4.5 Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор ги доставува истите заверени, односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба. Надлежен орган во република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

2.4.6 Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

2.4.7 Ако економски оператори поднесат понуда како група не економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиската состојба се утврдува согласно напред наведеното.

2.5 Техничка или професионална способност

2.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови :

- Листа на главни испораки на понудувачите, извршени во последните три години, со вредности, датуми и купувачи, со обезбедување на три потврди за извршени испораки, издадени од примателите од ваков вид и сличен обем;
- Доказ, дека економскиот оператор е овластен застапник за продажба и сервисирање на опремата што ја нуди ;
- Изјава дека ќе ја поврзат опремата и ќе ги обучат вработените за ракување со истата (само за економските оператори кои даваат понуда за фиксниот метал детектор и двата преносливи метал детектори) ;
- Изјава дека ќе вршат сервисирање на опремата во рок од минимум една година од денот на потпишување на Договорот;
- Изјава за доставување на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

2.5.2 Изјавите ги подготвува и потпишува самиот економски оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган

2.5.3 Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

2.5.4 Ако економски оператори поднесат понуда како група не економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно напред наведеното.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучително во писмена форма, најдоцна 6 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2 Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање на економскиот оператор (ако постојат оправдани причини) и да овозможи најмалку 5 работни денови за поднесување на понудите откако на економските оператори им ги обелоденил појаснувањата/дополнувањата.

3.2.3 Во случај на продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен писмено да ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од општиот дел и листа на цени и рокови на испорака;
- документи за утврдување на личната состојба;
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност;

- докази за утврдување на економската и финансиската способност;
- докази за утврдување на техничката или професионалната способност;
- изјава за независна понуда;
- изјава за сериозност на понуда;
- парафиран модел на договор; и
- писмено овластување за претставникот на групата економски оператори (само за група на економски оператори).

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на образецот на понуда даден во оваа тендерска документација.

Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

4.2.2 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, и истите треба да бидат искажани посебно.

4.3.3 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

4.3.4 Ако цената на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, договорниот орган од економскиот оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од три дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

4.4 Валута на понудата

4.4.1 Цената на понудата се изразува во денари.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Понудите треба да важат најмалку 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како понуда што не одговара на условите.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.7 Форма и потпишување на понудата

4.7.1 Понудата се поднесува во еден оригинален примерок, испишана со неизбришливо мастило и потпишана од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, треба да се парафирани од лицето кое ја потпишува понудата.

4.7.2 Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само ако е потпишано или парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

4.8. Затворање и обележување на понудите

4.8.1 Економскиот оператор го приложува оригиналниот примерок на понудата со целокупната документација и примероци од печатени изданија во затворен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така затворениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- не содржи информации за економскиот оператор;
- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, или „Do not open“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.8.2 Ако пликите не се запечатени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за нивно ненавремено и некомплетно пристигнување во неговата архива или за предвремено отворање на понудата.

4.9 Посета на локација

4.9.1 Во оваа постапка не е предвидена посета на локација.

4.10 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.10.1 Краен рок за доставување на понудите е 10.11.2014 година во 10,00 часот.

4.10.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Кеј Димитар Влахов, бб, 1000 Скопје.

4.10.3 Понудата која поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на економскиот оператор неотворена.

4.11 Алтернативни понуди

4.11.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се дозволени алтернативни понуди.

4.11.2 Минималните задолжителни услови што мора да ги исполнуваат алтернативните понуди, како и посебните услови за нивно поднесување се дефинирани во техничките спецификации кои се дел на тендерската документација.

4.12 Измена, замена и повлекување на понудата

4.12.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.10.

4.12.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите ќе бидат подготвени, ковертирани, обележани и доставени согласно точка 4.8, со тоа што ковертот соодветно ќе биде обележан со "измена", "замена" или "повлекување".

4.12.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.10.

4.12.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со наплатување на гаранцијата на понудата, согласно точка 4.6.5

5. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Јавно отворање на понудите

5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот од отворањето на понудите.

5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на 10.11.2014 во 10,00 часот, во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија.

5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.9 од тендерската документација и дали се во оригинал, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. При тоа, најпрво ќе се отворат и прочитаат замените, измените и повлекувањата на понудите. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите, освен задоцнетите понуди.

5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

5.1.7 Во текот на јавното отворање и евалуацијата на првично поднесените понуди се води записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3 Појаснување на понудите

5.3.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот орган може, да побара од кој било економски оператор појаснување на неговата понуда. Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во писмена форма. Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на коригирањето на аритметички грешки што ги открил договорниот орган при проценката на понудите.

5.3.2 Секое појаснување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

5.4 Исправка на аритметички грешки

5.4.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови.
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.4.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.4.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот најниска цена.

6.1.2 Доколку две или повеќе понуди имаат ист број на вкупни бодови, за најповолна ќе биде избрана онаа понуда која прва ги постигнала најголемиот број на бодови.

6.1.3 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.5 Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, односно ниту еден од понудувачите да не ја намали својата првично поднесена цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понераеални од реалните на пазарот.

6.1.6 По завршувањето на електронската аукција, и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 Пред истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена. Во исто време,

и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, ќе им биде испратена одлуката за доделување на договор како и известување за причините за неизбор на нивната понуда.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од Законот за јавните набавки, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.1 Жалбата се изјавува во рок од осум дена од денот на

- објавувањето на огласот за доделување на договор за јавна набавка во однос на податоците, дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија од огласот,
- приемот на одлуката за избор на најповолна понуда или одлуката за поништување на постапката, или
- сознанијата за незаконско водење на постапка за доделување на договор за јавна набавка, најдоцна во рок од една година од денот на завршувањето на спроведената постапка.

6.3.2 Економскиот оператор кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од потточка 6.3.1, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

6.3.3 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице и печат.

6.3.4 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.5 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.6 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

6.3.7 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,

- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

6.3.8 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

6.3.9 Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на Република Македонија.

6.4 Склучување на договорот за јавна набавка

6.4.1 Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во четири примероци на потпишување.

6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот за јавна набавка во рок од 5 дена од денот на добивање на договорот и истиот да му го врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

6.4.3 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот и да ја активира гаранцијата на понудата (доколку се барала).

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Начин на плаќање

7.1.1 Се предвидува плаќањето да се изврши во рок од 30 дена по испорака и монтажа на опремата и доставување на фактура.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.2 Рок и место на испорака

7.2.1 Носителот на набавката е должен набавката на опремата да ја изврши во рок од 15 календарски дена од денот на склучување на Договорот. Рокот и местото на испорака се задолжителни.

7.3 Разлики во цена (корекција на цени)

7.3.1 Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

7.4 Авансно плаќање

7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

7.5.1 Услов за потпишување договор со најповолниот економски оператор е обезбедување банкарска гаранција од страна на носителот на набавката за извршување на набавката во износ од 5% од вредноста на договорот.

7.5.2 Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот му се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на истекот на гарантниот период на опремата.

7.6 Елементи во договорот кои произлегуваат од спроведената аукција

7.6.1 По завршувањето на електронската аукција, и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган или
- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПОТРЕБА		
LOT	Стока	Количина
LOT 1	Desktop комјутери	200
LOT 2	Мултифункционални уреди	29
LOT 2	Печатари	300
LOT 3	Машина за уништување на хартија	19
LOT4	Телевизори	3
LOT5	Мобилен уред за попис на основни средства	10
LOT6	Фиксен метал детектор	1
LOT6	Рачен метал детектор	2

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 1 – DESKTOP КОМЈУТЕРИ

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Chipset Intel В-серија (В85) или Q-серија (Q87 или Q85) или еквивалент според резултатот на CPEint $\geq$ 109	
CPU Intel i3 3.6 GHz, четврта генерација with HD Graphics 4400 (VGA and DVI interfaces included), 3 MB total cache	
Memory/RAM 8Gb DDR3 DIMM 1333/1600MHz	
HDD 500GB, 32MB, Serial ATA	
Card reader All in one	
Optical device Dual layer DVD/RW Writer	
Audio HD Audio	
LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet	
Mouse High Quality Optical scroll mouse	

Keyboard High Quality Keyboard US Layout, Slim	
Security: TPM 1.2	
Приклучоци: min. 6 x USB, min 4 x USB 3.0, 2 in front, 1xSerial port, 1x Parallel port, Audio in and out	
Expansion slots: 4 x PCI-Express, min. one to be version 3.0 x16	
Оперативен систем Windows 7 Pro 64-bit OEM	
Монитор panel type LED backlight Min. 20" diagonal screen size, 1920x1080 dpi 60Hz Response 5ms, input connectors VGA, DVI-D, Audio Built-in stereo speaker for quality sound Мониторот да биде од истиот производител како и desktop конфигурацијата	

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 2 – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ И ПЕЧАТАРИ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Print technology Laser	
Format A4	
Print, copy, scan, fax Multitasking supported	
Print quality black Up to 600 x 600 dpi	
Print speed black Normal: min 25 ppm	
Duty cycle (monthly, A4) Up to 8.000 парес	
Processor speed min 500 MHz	
PDL support: PCL® 6 and PCL®5e	

emulations, PDF 1.4, PostScript® 3™ compatibility	
Memory , standard 128 MB	
Mobile printing capability	
Connectivity: Standard Hi-Speed USB 2.0 port, built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port, Wi-Fi	
Scanner type Flatbed, ADF	
Scan resolution , optical Up to 600 dpi	
Scan destinations: Scan to PC, Scan to USB memory drive, Scan to email	
Scan file format: JPG, PDF, TIFF, PNG	
Copy speed (normal) Black: Up to 25 cpm	
Copy resolution (black text) Up to 600 x 600 dpi	
Max number of copy 99	
Fax resolution Up to 300 x 300 dpi	
Fax transmission speed 33.6 kbps	
Fax Memory: Up to 200 pages; Auto Fax Reduction Supported: Yes; Auto-Redialing: Yes; Fax Delayed Sending: Yes; Distinctive Ring Detection Supported: Yes; Fax forward to email	
Control Panel with LCD Display and buttons for easy use	
Compatible Operating Systems Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012	

ПЕЧАТАРИ

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Print technology Laser	
Print speed black (normal, A4) Up to 25 ppm	
Print quality black (best) Up to 600 x 600 dpi	
Duty cycle (monthly, A4) Up to 8.000 pages	
Memory 256 MB	
Processor speed min. 400 MHz	
Standard printer languages Host-based printing	
Standard paper trays 2 trays or 1 tray and 1 manual	
Duplex print options Automatic (standard)	
Media sizes supported A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5)	
Connectivity Standard connectivity	
Hi-Speed USB 2.0 port, 10/100 Ethernet networking, Wi-Fi	

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 3 – МАШИНА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ХАРТИЈА

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Сече хартија, компакт дискови и кредитни картички	
Отвор за прием на хартијата минимум 220мм.	
Може одеднаш на исече до 8 листа	
Сигурносно ниво 3	
Формат на исечените резанки минимум 4 x 29мм	
Автоматско вклучување и исклучување со фото сензор	
Брзина на сечење 5м/мм	
Капацитет на кутијата за отпад	

минимум 18 литри	
Посебна канта за уништување на компакт дискови	

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 4 – ТЕЛЕВИЗОРИ

БАРАЊЕ	ПОНУДА
42"	
Smart Full HD TV with, X-Reality PRO, 1920x1080p	
X-Reality PRO Engine	
USB Recording	
Motion Flow 200 Hz	
Skype Ready, Web Browser, Wi-Fi Direct, DLNA	
HDMI x4, PC Input, MHL, Scart	
2x USB 2.0 Multimedia	
DVB-T, DVB-C, DVB-S2, MPEG4	

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 5 – МОБИЛЕН УРЕД ЗА ПОПИС НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

БАРАЊЕ	ПОНУДА
робустен мобилен уред	
Процесор : Intel® PXA270 520MHz, 32 bits RISC CPU	
Екран : 3.5" color touch screen	
240x320 QVGA Graphic Transflective TFT	
256k Color LCD with LED Backlight	
Меморија : 128M Mobile SDRAM/256M Flash ROM	
Скенер: за 1D бар-кодови	
Integrated Wireless LAN IEEE 802.11b/g	
Built-in Bluetooth with Antenna chip, Class II Compliant	
Батерија : Standard Li-Ion Battery, 3.7V DC, 2200mAh	

заштита од прашина и вода : IP65	
оперативен систем : Windows® CE .NET 5.0, Windows Mobile 6.1 Classic	
Тастатура : Алфанумеричка	
Работна температура: -10°С до 50°С	

ДЕТАЛНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЛОТ 6 – ФИКСЕН И РАЧЕН МЕТАЛ ДЕТЕКТОР

ФИКСЕН МЕТАЛ ДЕТЕКТОР

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Минимум 20 Стандардни апликациски програми	
до 200 различни нивоа на чувствителност	
Минимум 33 независни зони на индикации	
Да биде во согласност со TSA барањата за американските аеродроми, ЕЦАЦ, STAC, Аена, СИАС и DFT за меѓународните аеродроми	

РАЧЕН МЕТАЛ ДЕТЕКТОР

БАРАЊЕ	ПОНУДА
Аудио фреквенции 2kHz	
Автоматски подесувања	

НАПОМЕНА: Економските оператори можат да понудат и еквивалент на техничките спецификации.

IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Врз основа на огласот број 4/2014 објавен од страна на Јавното Обвинителство на Република Македонија, за доделување на договор за **јавна набавка на информатичка и друг вид на опрема**, со спроведување на отворена постапка, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација која ја подигнавме од договорниот орган, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

IV.1. ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1. Име на понудувачот: _____

IV.1.2. Контакт информации

Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

IV.1.3. Одговорно лице: _____

IV.1.4. Даночен број: _____

IV.1.5 Жиро сметка : _____

IV.1.6 Депонент банка : _____

IV.1.7 ЕМБС : _____

IV.1.8.Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со дефинирани во Листата на цени.

IV.1.9. Нашата понудата е составена од следниве делови:

- Пополнет образец на Понуда составена од IV.1 ОПШТ ДЕЛ и IV.II ЛИСТА НА ЦЕНИ И РОКОВИ НА ИСПОРАКА, дадена како Прилог А,
- Пополнет образец на листа на доверливи информации (ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува),
- документи за докажување на личната состојба,
- документ за докажување на способноста за вршење на професионална дејност,
- докази за исполнување на економската и финансиската способност,
- докази за исполнување на техничката или професионалната способност,
- изјава за сериозност на понуда;
- изјава за независна понуда;
- парафиран модел на договор,

IV.2. ЛИСТА НА ЦЕНИ

IV.2.1 Според тоа, цената на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ изнесува : _____ (_____ со _____ бројки _____)
(со букви).

Износот на ДДВ изнесува _____ денари.

Детален приказ е даден во следната листа на цени :

ЛОТ 1

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Desktop Компјутери	200			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ1 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

ЛОТ 2

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Мултифункционални уреди	29			
Печатари	300			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ2 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

ЛОТ 3

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Машина за уништување на хартија	19			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ3 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

ЛОТ 4

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Телевизори	3			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ4 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

ЛОТ 5

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Мобилен уред за попис на основни средства	10			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ5 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

ЛОТ 6

1	2	3	4	5
Назив на услугата	Колич.	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (2*3)
Фиксен метал детектор	1			
Рачен метал детектор	2			
Вкупна цена на листата без ДДВ за ЛОТ6 (со зборови)				
Вкупна цена на листата со ДДВ				

IV.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

ДОГОВОР
за набавка на информатичка опрема

СКЛУЧЕН МЕЃУ:

1. **Јавно Обвинителство на Република Македонија**, Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје (во понатамошниот текст: Купувач), претставувано од **Јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски**; и

2. _____, со седиште на ул. _____, ж _____ - ска _____, даночен број _____, депонент _____ банка, ЕМБС _____ (во понатамошниот текст: продавач), претставувано од Управителот _____

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е **набавка на информатичка и друг вид на опрема за потребите на Јавното обвинителство на Република Македонија**, согласно со спецификација и Понудата на продавачот бр. _____ од _____ година, доставена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 4/2014, објавен на ВЕБ страната на Бирото за јавни набавки и во Службен весник на Р. Македонија бр. _____ од _____ год.

II. ЦЕНА

Член 2

Купувачот и продавачот постигнаа согласност количините и цените на опремата од член 1 на овој Договор поединечно да изнесуваат:

- _____ денари.
- _____ денари.
- _____ денари.
- _____ денари.

Вкупната вредност за набавка на опремата без вклучен данок на додадена вредност изнесува _____ денари.

Данокот на додадена вредност изнесува _____ денари.

Вкупната вредност за набавка на опремата со вклучен данок на додадена вредност изнесува _____ денари.

Понудата и Извештајот од Е - аукцијата се составен дел на овој Договор.

Цените од став 1 на овој член се фиксни

Цената е со пресметан данок на додадена вредност, царина и други јавни давачки, трошоци за транспорт и други трошоци.

III. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 3

Купувачот се обврзува плаќањето на цената од член 2 на овој Договор да го изврши во рок од 30 дена од денот на испораката на опремата, односно доставување на фактура.

IV. ОБВРСКИ НА ПРОДАВАЧОТ И КУПУВАЧОТ

Член 4

Продавачот се обврзува опремата од член 1 да ја испорача и монтира во рок од 15 дена од денот на склучување на Договорот.

Со фактурата продавачот се обврзува да достави исправа (испратница) и истата треба да биде пополнета во три примерока.

Испратниците со полно име и презиме ги потпишуваат лицата задолжени од купувачот, одговорното лице на продавачот и лицето што ги испорачува. По еден примерок од испратниците се предава на лицето задолжено од купувачот, еден примерок задржува продавачот за сопствени потреби и еден примерок со фактурата се доставува до купувачот.

Член 5

Продавачот се обврзува да изврши испорака на нова опрема во потполно функционална состојба.

Член 6

Продавачот е должен за испорачаната опрема да достави упатство за користење на македонски јазик.

Член 7

Продавачот се обврзува да ја монтира и да изврши обука на вработените за ракување со опремата (за економскиот оператор за фиксен метал детектор и два рачни метал детектори).

Член 8

Купувачот се обврзува дека опремата ќе ја користи според техничките норми и упатства на производителот на опремата.

V. РОК И МЕСТО НА ИСПОРАКА

Член 9

Продавачот се обврзува пред потпишување на Договорот на купувачот да му достави валидна банкарска гаранција во износ од 5 % од износот утврден со член 2 став 4, од овој Договор, како средство со кое купувачот се обезбедува дека продавачот навремено, квалитетно според условите од Договорот ќе ја изврши набавката.

Член 10

Продавачот се обврзува опремата да ја испорача со квалитет кој одговара на пропишаните стандарди и кои се однапред договорени.

Во фактурата продавачот се обврзува одделно да го прикаже данокот на додадена вредност.

Продавачот се обврзува во фактурата да го наведе бројот и датумот на овој Договор.

VI. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 11

Продавачот за испорачаната опрема дава гаранција од ---- години, а за нововградените делови, гарантниот рок е според производителот на опремата.

Во времетраењето на гарантниот рок продавачот е должен на сопствен трошок да ги отстрани сите недостатоци доколку се утврди дека истите настанале како последица на неквалитетна работа или неквалитетен материјал.

Ако продавачот по опомената од купувачот не ги отстрани недостатоците, купувачот може банкарската гаранција од член 8, да ја наплати во своја корист.

VI. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е тоа да го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

VII. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 13

Материјалниот недостаток постои ако опремата ги нема потребните својства за нивна редовна употреба и/или ги немаат својствата и одликите што се договорени.

Член 14

Купувачот е должен примената опрема да ја прегледа на вообичаениот начин за да се утврди дали постојат видливи недостатоци и да му ги соопшти на продавачот веднаш.

Член 15

Кога по приемот на опремата од страна на купувачот ќе се покаже дека тие имаат некој недостаток што не можел да се открие со вообичаениот преглед при примопредавањето (скриен недостаток), купувачот е должен за тој недостаток да го извести продавачот во рок од (3) три дена сметајќи од денот кога го открил недостатокот.

Продавачот не одговара за недостатоците што ќе се покажат откако ќе измине гарантниот рок на опремата.

Член 16

Купувачот кој навреме и уредно го известил продавачот за недостатокот, односно, дефектот може:

- да бара од продавачот да го отстрани недостатокот (дефектот),
- да бара од продавачот испорака на нов дел доколку недостатокот, односно, дефектот не може да се отстрани.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Доколку договорните страни не се придржуваат кон одредбите на овој Договор, истиот може да се раскине.

Договорот може да се раскине и пред истекот на времето и исполнувањето на износот на кој е склучен ако:

- продавачот ги промени цените;
- продавачот неоправдано и ненавремено ја испорака опремата;
- квалитетот утврден со Договорот отстапува од квалитетот на испорачаната опрема;
- ако купувачот не ги плаќа фактурите во утврдениот рок;
- не достави банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот
- од било кои причини престане потребата кај купувачот од опремата предмет на Договорот и во други случаи утврдени со Закон.

Член 18

За се што не е предвидено со овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 19

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку тоа не е можно, согласни се спорот да го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 20

Договорот влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Договорот важи една година сметано од денот на неговото потпишување, односно до исполнување на износот од Договорот.

Член 21

Овој договор е составен во 4(четири) истоветни примероци, од кои по 2(два) за Купувачот и за Продавачот.

КУПУВАЧ
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Марко Зврлевски

ПРОДАВАЧ

УПРАВИТЕЛ

ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме] врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____ изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПОНУДА

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во отворена постапка за изработка, монтажа и набавка на канцелариски мебел и друг вид на мебел за опремување на зградата на Јавно обвинителство на Република Македонија оглас бр.3/14 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понуда за постапка бр.3/14 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации,	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи